



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Инвентар на стакленички гасови

ОПШТИНА: ВИНИЦА

USAID municipal climate
change strategies project



Скопје, 2013

СОДРЖИНА:

1. Инвентар на стакленички гасови.....	4
1.1. Процес на подготовка на инвентарот на стакленички гасови за општините.....	4
2. Методологија за пресметка на емисиите на стакленички гасови.....	7
3. Инвентар на стакленички гасови за општина Виноца	8
3.1. Транспорт.....	8
3.2. Земјоделство	9
3.2.1. Емисии на метан од ентерична ферментација.....	10
3.2.2. Емисии на метан од управување со ѓубрива	11
3.2.3. Емисии на стакленички гасови од горење на растителни култури.....	13
3.2.4. Емисии на метан од одгледување на ориз	14
3.3. Шумарство.....	14
3.4. Отпад.....	15
3.4.1. Емисии на метан од депонии за цврст отпад	15
3.4.2. Емисии на метан од резиденцијални/комерцијални органски отпадни води и талози	17
3.4.3. Емисии на дијазотоксид од канализациите	18
4. Отпечаток на стакленички гасови за општина Виноца	19
4.1. Енергетика	19
4.2. Индустриски процеси	21
5. Заклучок	21
6. Референци	24

Листа на кратенки

КОРИНАИР	Методологија за подготовка на национални инвентари на атмосферски емисии - Methodology for preparation of national inventories of atmospheric emissions (CORINAIR)
ИПЦЦ	Меѓувладин панел за климатски промени - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
МКМ	Милиеуконтакт Македонија
НВО	Невладини организации
ТНГ	Течен нафтен гас
УНФЦЦЦ	Рамковна конвенција на Обединетите нации за климатски промени - United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
УСАИД	Американската агенција за меѓународен развој- The United States Agency for International Development (USAID)
ФАО	Организација за храна и земјоделство - Food and Agriculture Organization (FAO)

Хемиски симболи

CO	јаглерод моноксид
CO ₂	јаглерод диоксид
CO ₂ -екв	јаглерод диоксид еквивалентно
CH ₄	метан
N ₂ O	дiazотоксид
NO _x	азотни оксиди
NMVOCS	безметански испарливи органски супстанции

1. Инвентар на стакленички гасови

Во согласност со научните истражувања на светско ниво е докажано дека емисиите на стакленички гасови кои произлегуваат од различни човечки активности имаат влијание врз глобалната клима. Кон ова допринесуваат активностите кои се изведуваат на локално ниво односно во општините, поради што е важно да се направи идентификација на изворите на овие гасови во рамките на општината.

Инвентарот на стакленички гасови едноставно преставува локализирање на извориштата на стакленички гасови и квантифицирање на емисиите кои произлегуваат од нив преку точно утврдена методологија за нивна пресметка.

Локалната самоуправа може да ги искористи овие податоци за да оцени колку се ефективни мерките кои ги превземаат за намалување на стакленичките гасови. Точни, комплетни, релевантни и конзистентни мерења или пресметки на стакленичките гасови ќе и овозможат на општината да направи соодветни стратегии за борба со климатските промени кои најефективно би ги таргетирале извориштата на ваквите емисии.

Придобивки од правење на инвентар на стакленички гасови:

Менаџирање со ризици: Доброволното известување за емисиите на стакленичките гасови, им помага на локалните власти и организации, поуспешно да се справуваат со ризиците од климатските промени, преку преземање на рани активности за намалување на емисиите на стакленички гасови.

Адресирање на неефикасностите: Пресметувањето на емисиите на стакленички гасови, може да им помогне на општините да ја зголемат ефикасноста при намалување на емисиите, преку точно таргетирање на изворите, воведување на нови иновативни технологии или користење на методи кои се по еколошки.

Едукација и информирање на засегнатите страни: Преку подготвување на годишен инвентар на стакленички гасови, може да се помогне во информирање на управителниот одбор во општината, да се едуцира приватниот сектор и јавноста за активностите кои допринесуваат кон емисија на стакленичките гасови.

1.1. Процес на подготовка на инвентарот на стакленички гасови за општините

Подготовката на инвентар на стакленички гасови генерално се изведува во три фази:

Фаза 1: Идентификација на изворите на емисии на стакленички гасови и собирање на податоците (рата на активност);

Фаза 2: Пресметка на емисиите преку примена на соодветни емисиони фактори;


Фаза 3: Правење извештај за пресметаните емисии.

Во рамките на проектот на УСАИД „Општински стратегии за климатски промени“ спроведуван од Милиеуконтант Македонија беше воведена и фаза на едукација на претсавниците на општините за подготовка на инвентари на стакленички гасови. Едукацијата беше изведена преку тренинг сесии на претставниците од општината и невладините организации кои го координираа процесот на „Зелена агенда“ во општината. Процесот на едукација понатаму продолжи преку пренесување на знаењето во локалните работни групи кои беа задолжени за собирање на податоци.



Слика 1. Работилница за подготовка на инвентар на стакленички гасови во Велес, 25.05.2013

Податоците се собираани преку прашалник кој претставува водич за работните групи и содржи насоки за типот на податоци кои треба да се соберат. Исто така, се доставувани официјални барања до општината и приватниот сектор, прашалници и анкети со жителите на општината и приватниот сектор и од национални податочни бази. За изработка на инвентарот е креирана алатка (во MS Excel) во која се предефинирани емисионите фактори за секој вид на активност во општината.



Слика 2. Визуелен приказ на подготовката на инвентарот

Пополнетиот прашалник заедно со референците на собраните податоци беше доставен до проектниот експерт за климатски промени. Овие податоци понатаму беа внесени во алатката за пресметување за на крај да се добијат конкретни бројки за количината на стакленички гасови која директно се емитува од различни активности во општината.

На крајот на процесот е агрегиран финален извештај во кој се наведени сите изворишта на емисии и е прикажано количеството на стакленички гасови во секој сектор одделно.

2. Методологија за пресметка на емисиите на стакленички гасови

Генерално се потребни два вида на податоци кои се неопходни за пресметка на емисиите на стакленички гасови: *рата на активност* и *емисионен фактор*. Ратата на активност претставува величина која ќе го опише количеството на еден енергенс, продукт или било како квантитативнио ќе го опише изворот на емисии на стакленички гасови и истата се однесува на интензитетот на процесот кој се истражува. На пример рата на активност за пресметка на емисиите од користење на ѓубрива на земјоделските почви претставува количеството на искористено ѓубриво. Емисиониот фактор пак претстваува веќе пресметан сооднос помеѓу количината на ратата на активност и емисиите на стакленички гасови. Емисионите фактори се научно определени преку директни мерења, лабораториски анализи или пресметки правени врз репрезентативни примероци. За пресметување на емисиите на стакленичките гасови генерано ќе се користи основната формулата:

$$\text{Емисии} = \text{Рата на активност} \times \text{Емисионен фактор}$$

Мора да се напомене дека оваа формула ја добива својата покомплексна форма во зависност од секторот во кој се работи доколку постојат дополнителни коефициенти кои треба да се аплицираат за да се пресмета ратата на активност или емисиониот фактор. Покомплексната форма на горенаведената равенка може да се добие и при аплицирање на повисока методологија на пресметување (тиер). Инвентарите, во смисла на користење на повисоко методологија (тиер) со употреба на специфични емисиони фактори кои ги одсликуваат специфичните национални услови а се базираат на употреба на информации кои се специфични за општината или земјата (познавање на типот на процеси и специфичните услови во кои тие се одвиваат, квалитет на горива што се употребуваат и сл).

Методологијата за пресметка на емисиите е во согласност со Прирачниците на ИПЦЦ за подготовка на инвентари на стакленички гасови и прирачниците на ИПЦЦ за добри практики. За прв пат во Македонија се пресметуваат емисиите според оваа методологија на локално ниво која исто така се користи за национална инвенторизација на стакленичките гасови. Емисионите фактори се во согласност со документот „Национални емисиони фактори за CO₂ и не-CO₂ гасови за клучните Сектори на емисии во воздухот согласно IPCC и CORINAIR методологиите “ кој беше изработен во скоп на Третата Комуникација кон УНФЦЦЦ на Р.Македонија.

При инвенторизацијата ќе се пресметуваат емисиите од директните (CO₂, CH₄, N₂O) и индиректните стакленички гасови (CO, NO_x, SO₂). Во инвенторизацијата потенцијалите на глобално затоплување се користат од Вториот репорт за проценка на ИПЦЦ (SAR) и се дадени во Табела 1.

Табела 1. Потенцијали на глобално затоплување се користат од Вториот извештај за проценка на ИПЦЦ (SAR).

Стакленички гас	Потенцијалите на глобално затоплување
CO ₂	1
CH ₄	21
N ₂ O	310

3. Инвентар на стакленички гасови за општина Веница

3.1. Транспорт

Во секторот транспорт се вклучуваат емисиите од стакленичките гасови на повеќе типови превозни средства како што се автомобилите, камионите, тракторите, моторциклите итн. Овие превозни средства работат на различни типови горива: бензин, дизел и ТНГ, со чие користење се емитуваат стакленички гасови CO₂ (јаглероден диоксид), CH₄ (метан) и N₂O (диазот оксид) како и други гасови (CO, NMVOCs, PM, NO_x) кои доведуваат до загадување на воздухот во општината. Емисиите на стакленичките гасови може да се пресметаат преку искористеното гориво на територијата на општината (продаденото гориво на бензинските пумпи) или преку поминатата километража на возилата во општината.

Во Република Македонија главни производители, увозници и дистрибутери на овие горива се ОКТА а.д. Скопје, МАКПЕТРОЛ а.д. Скопје и ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА дооел, Скопје. Податоците за квалитетот на течните горива на овие компании официјално се објавени на нивните WEB страни, според кои станува збор за унифицирани типови на горива кои се во согласност со Правилникот за квалитетот за течните горива („Службен весник на РМ“ бр. 88/2007, 91/2007, 97/2007, 105/2007, 157/2007, 15/2008, 78/2008, 156/2008 и 81/2009) и соодветните стандарди (MKS EN 228; MKS EN 590; MKS EN 14214; MKS 1001 и MKS Б.Х2 430).

Определувањето на емисионите фактори за CO₂ е направено со избор на стандардните CO₂ емисиони фактори за секој вид на гориво. За CH₄ и N₂O земени се емисиони фактори кои се соодветни на видот на горивото и видот на возилата. Овие емисиони фактори се во согласност со националниот избор на емисиони фактори предложен во документот „Национални емисиони фактори за CO₂ и не-CO₂ гасови за клучните Сектори на емисии во воздухот согласно IPCC и CORINAIR методологиите“ и се дадени во Табела 2.

Табела 2. Емисиони фактори за CO₂ за сектор Транспорт – Патен сообраќај

	Емисионен фактор	Единица мерка	Гориво	Единица мерка
Патен сообраќај	69300	кг/TJ	Моторен бензин	TJ
	74100	кг/TJ	Дизел	TJ
	63100	кг/TJ	Течен нафтен гас	TJ

Податоците за бројот на возила и потрошеното гориво се добиени преку соработка со работните групи во Општина Веница. Пресметаните емисии на стакленички гасови за 2012 година од патниот сообраќај се дадени во Табела 3.

Табела 3. Емисии на стакленички гасови од патниот сообраќај во Општина Веница за 2012 година.

	TJ	Емисии [тони CO ₂]	Емисии [тони CH ₄]	Емисии [тони N ₂ O]
Моторен бензин	204.66	14182.92	6.75	1.15
Дизел	76.40	5661.32	0.3	0.30
ТНГ	9.89	733.46	0.04	0.04
Вкупно [тони CO ₂ -екв]				20439.98

3.2. Земјоделство

Во Веница богатата плодна почва овозможува одгледување на доходовни култури како: ориз, пченица (зрна), пченка, но и на помали количини од хортикултурни и прехранбени житарици.

Ридските предели се богати со пасишта и шуми, кои го помагаат развојот на шумарството и фармерството.

Масивот на планината Плачковица, на југ, и масивот на планината Голак, на исток, нудат висок потенцијал и можности за одгледување на добиток. Познатиот пазар на добиток потекнува токму од овој предел.

Во близината на градот се наоѓа обработливо земјиште. Во западниот и северозападниот дел од градот се присутни ливадите и овоштарниците.

Структурата на земјата на падините и планините е следна:

- шума 21.732 ха
- пасишта 11.894 ха

- обработлива површина 9.341 ха

Структурата на земјата во рамните предели е следна:

- обработлива површина 9.341 ха

- необработлива површина 270 ха (тука се вклучени и пределите со изградени објекти)

Овие податоци даваат информации дека општина Ваница има 50,22% шуми, 27% пасишта, 21,6% обработлива површина и 0,68% необработлива површина. Овој предел е, главно, покриен со шумски дрвја, како на пример даб, бука и бор. Дрвјата главно се користат за огрев и изработка на мебел.

На обработливите површини, главно, се одгледуваат следните житарици: пченица, пченка и ориз. Овощарниците, виновите лози, ливадите и домашните градини се скоро подеднакво процентуално застапени, што е помалку од процентот на пределите каде се одгледуваат житарици.

3.2.1. Емисии на метан од ентерична ферментација

Метанот се емитува како дел од норманиот дигестивен процес кај животните. Количеството на емитуван метан зависи од две основни работи:

- Типот на дигестивен систем кај животните има значително влијание врз стапката на емисии на метан. Преживарите имаат најголема стапка на емисии поради тоа што значителна количина на метан се произведува при ферментацијата на храната во бурагот (преден желудник). Во пресметките за инвентарот како преживари се вброени говедата, козите и овците. Псевдо-преживарите (коњите, мазгите и магаринјата) и моногастричните животни имаат (свињите) релативно помалку емитуваат метан при варење на храната.
- Видот и количината на храна со која се хранат животните имаат значајна улога во количината на емитуван метан. Логично, поголемо количество на храна доведува до поголеми емисии. Количината на внесена храна зависи од големината на животното, брзината на раст и производството (на пр. производство на млеко, производство на волна, бременост итн).

За проценка на емисиите на метан од ентерична ферментација искористена е методологија која е во согласност со Ревидираните прирачници на ИПЦЦ и истата е спроведена во три основни чекори:

Чекор 1: Поделба на популацијата на домашни животни на подгрупи и карактеризација на секоја од нив. Препорачливо е да се користат просечни годишни вредности имајќи ги во предвид производните циклуси и сезонските влијанија врз бројот на популацијата.

Чекор 2: Проценка на емисионите фактори по подгрупа, изразена во килограми метан по животно по година.

Чекор 3: Множење на емисионите фактори од подгрупите со популацијата на подгрупите со цел да се проценат емисиите на дадена подгрупа и собирање на вредностите од сите подгрупи за да се добијат вкупните емисии.

Ратата на активност односно бројот на животни е добиена преку соработка со НВО во општина Веница. Емисионите фактори за ентерична ферментација се превземени од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ.

Табела 4 Емисиите на метан од ентерична ферментација за 2012 година во Општина Веница

Вид на животно	Број на животни	Емисионен фактор за ентерична ферментација (кг/грло/год)	Емисии на метан од ентерична ферментација (тони/год)
Говеда што даваат млеко-крави	560	81	45.36
Говеда што не даваат млеко	1320	56	73.92
Овци	9560	5	47.80
Кози	3800	5	19.00
Коњи	530	18	9.54
Мазги и магариња	950		0.00
Свињи	12800	1	12.80
Живина	18200		0.00
Вкупно			208.42

Емисиите на метан од ентерична ферментација за 2012 година во Општина Веница изнесуваат 208.42 тони односно 4376.82 тони CO₂-екв.

3.2.2. Емисии на метан од управување со ѓубрива

Изразот „ѓубриво” се употребува заеднички за фецес и урина (цврсти и течни материји) кои потекнуваат од животните. Распаѓањето на ѓубривата под анаеробни услови (во отсуство на кислород) при складирање и обработка, произведува метан. Ваквите услови најчесто се среќаваат кога голем број животни се наоѓаат во мал затворен простор (фарми за млечи крави, објекти за гоење говеда, живинарски и свињарски фарми) и при течен систем на изѓубрување. Главните фактори кои влијаат на емисиите на метан се количеството на произведено ѓубриво и делот од ѓубривото кој анаеробно се распаѓа. Количеството на ѓубриво зависи од стапката на производство на ѓубриво по животно и

од бројот на животни, а анаеробното распаѓање зависи од системот за менаџмент со ѓубривото. Кога ѓубривото се складира и обработува како течност (лагуни, базени, јами и сл.) доаѓа до анаеробно распаѓање и формирање на значителни количества метан. Температурата и временскиот период на чување на ѓубривото во голема мерка влијаат врз произведената количина на метан. Кога ѓубривото се обработува во цврста форма (купови) или кога се расфрла по пасиштат има склоност кон аеробно распаѓање и произведува многу помали количества на метан.

За пресметување на емисиите се користеше едноставен метод за кој се потребни податоци за популацијата на домашни животни по животински вид / категорија и климатскиот регион или температура во комбинација со стандардни емисиони фактори според ИПЦЦ. Со оглед на тоа што некои од емисиите со потекло од ѓубриво се особено чувствителни на температурни разлики, за добра пракса се смета вршењето на проценка на просечна годишна температура на локациите каде што се наоѓа ѓубривото.

Пресметката на емисиите од управување со ѓубрива се изведува во следните чекори:

Чекор 1: Собирање на податоци за популацијата од карактеризацијата на популацијата на домашни животни;

Чекор 2: Употреба на стандардни вредности или развој на емисиони фактори специфични за земјата за секоја подкатегија на животни изразено во килгограми метан по животно годишно;

Чекор 3: Множење на емисионите фактори од подкатегиите на животни со популацијата на истата подкатегија животни;

Чекор 4: Собирање на сите емисии од сите подкатегији на животни за да се добие вкупната вредност на емисиите од сите видови на домашни животни.

Табела 5. Емисии на метан од управување со ѓубриво за 2012 година во Општина Веница

Вид на животно	Број на животни	Емисионен фактор за управување ѓубриво	Емисии од управување со ѓубриво
		(кг/грло/год)	(кг/уг)
Говеда што даваат млеко- крави	560	6	10.64
Говеда што не даваат млеко	1320	4	4.63
Овци	9560	0.1	0.80
Кози	3800	0.11	0.07
Коњи	530	1.1	0.31
Мазги и магариња	950		0.00

Свињи	12800	4	3.86
Живина	18200	0.012	0.27
Вкупно			62.02

Емисиите на метан од управување со ѓубриво за 2012 година во Општина Ваница изнесуваат 62.02 тони односно 1302.42 тони CO₂-екв.

3.2.3. Емисии на стакленички гасови од горење на растителни култури

Горењето на остаточната биомаса од земјоделските активности доведува до емисии на CO₂. Ваквите практики се чести во руралните области во Македонија. Сепак овие емисии на CO₂ ќе бидат повторно апсорбирани при растење на културите во следната емисија затоа овие емисии не влегуваат во нето емисиите во општинскиот инвентар на стакленички гасови. Сепак, при ваквото горење поради некомплетното согорување се емитуваат други директни и индиректни гасови: CO, N₂O, CH₄ и NO_x.

Рата на активност е добиена во соработка со НВОто во општина Теарце. Емисионите фактори за горење на растителните култури се превземени од Ревидираните Прирачници на ИПЦЦ, додека пак претпоставките за фракцијата на изгорени орстатоци од вкупниот број на орстатоци се направени според Водичот за добри практики на ИПЦЦ.

Табела 6. Земјоделски површини во Општина Ваница

Површина на жита						
Вкупно ха		Пченица	Пченка	Јачмен	Ориз	Друго жита
1475		380	330	165	170	430
Површина на индустриски растенија						
Вкупно ха	Соја	Сончоглед	Маслодајн репка	Тутн	Шеќерна репка	Други инд. Растенија
96				90		6
Површина на фуражни растенија						
Вкупно ха	добиточна репка	луцерка	детелина	пченка за зелена маса	фуражни смеси	други фуражни растенија
25		15				10

Количината на емисија на индиректните стакленички гасови е дадена во Табела 7:

Табела 7. Количина на емисија на директните и индиректните стакленички гасови при некомплетното согорување на остатоците од земјоделските култури.

Гас	Тони
CH ₄	1.32
CO	92.23
N ₂ O	0.09

3.2.4. Емисии на метан од одгледување на ориз

Анаеробното разградување на органската материја во потопениот ориз произведува емисии на метан, кој што се испушта во атмосферата преку транспорт на оризот. Главната причина за емисијата на метан во потопените почви е редукцијата на CO₂ со H₂. Емитираната количина на метан пред сè е зависна од видот на оризот, количината и должината на жетвата. Количините на засеана површина со ориз во општината се добиени преку соработка со работните групи или од базите на податоци на Заводот за статистика на Р.Македонија. Емисионите фактори за метан од одгледувањето на ориз се превземени од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ.

Табела 8. Емисии на метан од одгледувањето на ориз во Општина Веница

	Посеана површина, [ха]	Фактор на скалирање за емисиите на метан	Фактор на корекција за органската замена	Емисионен фактор [г/м ²]	Емисии на метан [тони]
Површини посеани со ориз	170	0.5	1.3	10	11.05

Емисиите на метан од одгледувањето на ориз во Општина Веница изнесуваат 11.05 тони CH₄, односно 232.05 тони CO₂-екв.

3.3. Шумарство

Шумите се природно одлагалиште на јаглеродниот диоксид преку процесот на фотосинтеза. Процесот на отстранување на јаглеродниот диоксид од атмосферата е познат како секвестрација на јаглеродниот диоксид. За да се пресметаат емисиите односно отстранувањето на јаглеродниот диоксид во шумите потребни се долгогодишни

мерања на годишните промени во шумите (стапка на растење на биомасата, шумска сеча, болести на дрвјата итн). Поради непостоењето на вакви истражувања при подготовка на општинскиот инвентар на стакленички гасови направена е апроксимативна пресметка за 2012 година на шумските одлагалишта. Шумите од леска, габер и багрем, се распространети над Веница и Блатец, се заменуваат со високиот кат на бука која е најмногу застапена, но се забележува и даб и јасика. Над овој појас се простира катот на четинарите претставени, пред се, од црниот бор. Исто така, постои и малку бел бор, ела и смрека. Податоците на површината и типот на шуми беше добиена во соработка со претставниците на општината а, се претстваени во Табела 9.

Табела 9. Преглед на шумата во општина Веница.

Вкупно шума ха	Вкупно чисти листопадн и насади ха	Чисти насади даб ха	Чисти насад и бука	Чисти насади други листопадн и	Чисти иглолисн и насади	Чисти насад и бор	Чисти насад и ела	Чисти други иглолисн и	Мешан и шуми
21702.5	12032	5751	6281	0	1255	1255	0	0	8415.5
100.00 %	55.44%	26.50 %	28.94 %	0.00%	5.78%	5.78%	0.00%	0.00%	38.78%

Вредностите за годишната стапка на пораст на шумите и ефакторите на апсорпција се земени од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ за подготовка на инвентари. апсорпција на јаглероден диоксид од шумите во општина Веница изнесува 62538.21 тони CO₂.

3.4. Отпад

3.4.1. Емисии на метан од депонии за цврст отпад

Во Република Македонија е многу тешко да се најдат историски податоци за количината на цврстиот отпад на локално ниво. При недостаток на ваквите податоци за да се пресметаат емисиите од отпадот генериран во општината потребно е да се користат индикатори (популација, економски развој итн.). Најважен податок за оваа пресметка е бројот на население во општина Веница. Податоците беа обезбедени од Заводот за Статистика на Република Македонија и се прикажани во Табела 10.

Табела 10. Население во Општина Веница, Извор: Завод за статистика на Р.Македонија

	Попис 1948 (57)	Попис 1953 (58)	Попис 1961 (59)	Попис 1971	Попис 1981	Попис 1991	Попис 1994	Попис 2002
Вкупно								
ВЕНИЦА (ВЕНИЦА)	2 568	3 042	4 048	5 993	8 458	10 364	9 971	10 863

ВИНИЧКА КРШЛА (ВИНИЦА)	147	302	393	378	212	134	119	99
ГРАДЕЦ (ВИНИЦА)	1 513	1 639	1 312	1 132	1 244	1 184	1 175	1 245
ГРЉАНИ (ВИНИЦА)	580	685	629	593	501	335	326	206
ДРАГОБРАШТЕ (ВИНИЦА) 16)	570	699	686	722	619	488	469	392
ИСТИБАЊА (ВИНИЦА)	978	853	1 030	1 249	1 442	1 483	1 418	1 476
ЈАКИМОВО (ВИНИЦА)	282	288	311	562	722	989	928	1 101
КАЛИМАНЦИ (ВИНИЦА)	831	871	886	731	535	357	311	1 101
КРУШЕВО (ВИНИЦА) 16)	..	230	254	222	196	152	142	131
ЛАКИ (ВИНИЦА)	882	957	797	712	559	422	397	314
ЛЕСКИ (ВИНИЦА)	117	151	251	349	429	515	489	579
ПЕКЉАНИ (ВИНИЦА)	575	425	405	464	494	458	459	432
ТРСИНО (ВИНИЦА)	857	978	637	692	659	705	749	730
ЦРН КАМЕН (ВИНИЦА)	159	192	221	211	172	115	105	107

	Вкупно				
	2000	2001	2002	2003	2004
Виноца					
вкупно	17591	17643	17941	17960	17895

Вредностите на корективниот фактор за пресметка на емисиите на метан е земен од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ за подготовка на инвентари и е во согласност со методологијата која се користи за пресметка на националните емисии на стакленички гасови.

Табела 11. Вредности на корективниот фактор за пресметка на емисиите на метан.

Тип на депонија	Сооднос на отпад (по тежина) во депонија	Фактор на корекција за метан	Измерен просечен фактор на корекција за секој вид на депонија
<i>Менаџиран</i>	0.283	1	0.28
<i>Неменаџирана длабока (>=5m отпад)</i>	0.318	0.8	0.26
<i>Неменаџирана плитка</i>	0.4	0.4	0.16

(< 5т отпад)			
Вкупно	1	0.6	0.70

Клучен параметар при одредување на вкупните емисии на метан од депониите е вредноста на разградливиот органски јаглерод и директно зависи од разни фракции на отпадот кој се одлага на депониите. Вредностите на овие фракции се превземени од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ, со што се пресметана оваа вредност и е еднаква на 19,23%. Емисиите на метан во една година се пресметуваат по формулата: CH_4 емитиран во годината (килотони/год) = $[CH_4$ генериран во годината - R(t)] • (1-OX) Каде што: R – метан што е реупотребен, OX – оксидационен фактор. Во овие пресметки R и OX се земаат со вредност 0.

Табела 12. Емисија на метан од депонии за цврст отпад во Општина Веница за 2012 год.

Популација	Рата на генерирање на комунален отпад (кг/жител/ден)	Годишна количина на генериран комунален отпад (килотони комунален отпад)	Фракција на отпад кој се фрла во депонија	Вкупно комунален отпад фрлен во депонија (килотони комунален отпад)	Стапка на фрлање на комунален отпад на депонија (кг/жител/ден)	Вкупно комунален отпад фрлен на депонија (килотони комунален отпад)	Годишна емисија на метан (тони)
18000	0.86	5630	0.93	5240	0.7578	4980	294.88

Емисијата на метан од депониите за општина Веница изнесува 294.88 тони за 2012 година, односно 6192.48 тони CO₂-екв доколку се помножи со соодветниот потенцијал за глобално затоплување.

3.4.2. Емисии на метан од резиденцијални/комерцијални органски отпадни води и талози

Отпадната вода може да биде значителен извор на метан. Канализациите може да бидат отворени или затворени. Обично во урбаните средини тие се затворени и подземни и може да имаат системи за прочистување. Овој вид на канализации не се значителни емитери на метан за разлика од отворените системи кои ги има во руралните средини. Затоа за општинските инвентари е битно да се пресмета емисијата на метан од органските отпадни води. Емисиите на метан директно зависат од разградливата органска материја во водата и се зголемуваат со порастот на температурата. Основен

параметар за пресметка на содржината на органска материја, е биохемиската побарувачка на кислород (БПК). Концентрацијата на БПК претставува количина на јаглерод кој е аеробно разградлив. Стандардно мерење за БПК е тестирање на примерокот во текот на 5 дена. Оваа вредност е земена како стандарден параметар од Ревидираните прирачници на ИПЦЦ.

Табела 13. Емисија на метан од отпадните води во Општина Веница за 2012 год.

Општина	Популација (1000 жители)	Разградлива органска компонента (кг БПК /1000 жители/година)	Вкупно резиденцијална отпадна вода (кг БПК/год)	Емисии на метан (тони)
Веница	18.000	18250	328500	20.53

Емисијата на метан од отпадните води за општина Веница изнесува 20.53 тони за 2012 година односно 431.13 тони CO₂-екв доколку се помножи со соодветниот потенцијал за глобално затоплување.

3.4.3. Емисии на диазотоксид од канализациите

Диазотниотоксид (N₂O) е последица на распаѓањето на азотните компоненти во отпадните води на пример уреа, нитрати и протеини. Резиденцијалните отпадни води вклучуваат канализација помешана со друг вид на отпадни води на пример вода од машини за перење, води кои се користат во земјоделството итн. Оваа вода најчесто се исфрла во поголема водна површина (пр. река, езеро).

Директните емисии на диазотоксид се генерираат од два процеси: нитрификација и денитрификација на присутниот азот во соединението каде што азотниот оксид е интермедијален продукт и во двата процеси. За да се пресметаат овие емисии клучен податок е консумацијата на протеини по глава на жител кој е превземена од податочната база на FAOSAT за Македонија и изнесува 27.92 кг/жител/год.

Табела 14. Емисии на диазот оксид од канализација во општина Веница за 2012 год.

Консумација на протеин по жител	Население	Фракција на азот во протеин F _{рас} N _{PR}	Количина на азот во канализација	Емисионен фактор	Емисија на N ₂ O
(Протеин кг/жител/година)	(број)	(кг N/кг протеин)	(кг N/год)	EF ₆ (кг N ₂ O-N/кг канал.-N)	тони
27.92	18000	0.16	80409.6	0.01	1.26

Емисиите на дијазот оксид изнесуваат 1.29 тони за 2012 година. Земајќи го предвид потенцијалот на глобално затоплување на азотниот оксид произлегува дека емисиите пресметани како CO₂-екв. изнесуваат 399.9 тони CO₂-екв.

4. Отпечаток на стакленички гасови за општина Веница

4.1. Енергетика

Во инвентаризацијата на стакленичките гасови во една област, обично влегуваат оние гасови кои се испуштиле при производство на некој продукт во границите на таа област. Во општина Веница не се произведува електрична енергија од која директно можеме да пресметаме емисии. Поради оваа причина емисиите на стакленички гасови од секторот енергетика ќе се пресметаат како дел од националните емисии како резултат на потрошувачката на електрична енергија и горива во општината.

Енергетската инфраструктура на Република Македонија овозможува експлоатација на домашната примарна енергија, увоз и извоз на примарна енергија, преработка на примарната енергија и производство на финална енергија, транспорт и дистрибуција на енергијата. Македонија спаѓа во земјите со изразено ниска потрошувачка на енергија по жител и со изразено висока потрошувачка на енергија и посебно на електричната енергија по единица БДП. Енергетската инфраструктура на Република Македонија ја сочинуваат електроенергетскиот сектор, секторите за јаглен, за нафта и нафтени продукти, за природен гас и за производство на топлина. Податоците превземени од Меѓународната агенција за енергетика укажуваат дека на ниво на Р.Македонија за еден произведен kWh електрична енергија се емитуваат 797 g CO₂. Додека пак, според податоците од националниот инвентар на стакленички гасови на Република Македонија за производство на електрична енергија, поделени со вкупното производство на енергија во државата од сите типови на извори, се добива индикативна бројка од 993 g CO₂ -екв, за секој произведен kWh електрична енергија. Оваа бројка се користи за пресметување на отпечатокот на стакленички гасови за општина Веница, односно колкави се емисиите кои резултираат од потрошувачката на електрична енергија на ниво на општината.

Во Табела 15 се дадени податоци за начинот на загревање на домаќинствата во општината. Евидентно е дека поголемиот дел, повеќе од 95%, од домаќинствата се грееат на дрва (биомаса). Биомасата потрошена за производство на топлинска енергија не влегува во нето вредноста на емисиите на стакленички гасови бидејќи се смета како обновлив извор на енергија. Најголемиот дел од остатокот на населението се грее на електрична струја чии емисии ќе бидат пресметани преку самата потрошувачката на струја по домаќинство дадена во Табела 16.

Табела 15. Начин на загревање на домаќинствата во општина Веница.

ОПШТИНА: ВЕНИЦА							
Вкупно домаќинства	Начин на загревање						
	Централно парно греење	Индивидуално централно греење					
		Ел. струја	Јаглен	Дрва	Течни горива	Др. Горива	
5600		5		123	36	1	
	Друг начин на затоплување	Греење на печка					
		Ел. струја	Јаглен	Дрва	Течни горива	Гас	Др. Горива
		42	2	5318	9		7

Ратата на активност, односно потрошувачката на електрична енергија, е добиена преку соработка со работните групи во општината и е прикажана во Табела 16. и Табела 17.

Табела 16. Број на објекти, просечна површина и просечна дневна потрошувачка за електрична енергија во Општина Веница.

Згради, објекти или група на објекти	Број на објекти	Просечно часови на ден во кој се троши ел. енергија	Просечно вкупно користење на ел. енергија во една година . ¹ (MWh)	Емисии тони CO ₂ -екв
Индивидуални домаќинства	5600	18	28,002.80	27,806.78
Угостителски објекти	35	18	894.25	887.99
Поголеми деловни субјекти	22	12	5,621.00	5,581.65
Училишта и градинки	6	14	262.80	260.96
Јавни објекти	5	12	91.25	90.61

¹ Просечното користење на енергија е пресметано кумулативно за сите објекти од таа категорија.

Табела 17. Преглед на улично осветлување во Општина Веница.

Тип на осветлување	Број на светилки	Моќност на една светилка	Просечен број на часови/ден во кој се вклучени светилките	Број на денови во година кога се вклучени светилките
Сијалици	800	125	10	365
CDM PL-55W	44	55	10	365
Штедливи светилки	5	100	10	365

По примена на националниот емисионен фактор се добиваат резултати дека во Општина Веница се емитуваат 34628 тони CO₂ -екв од потрошувачката на електрична енергија во приватните домувања, училиштата, јавни згради како и во индустријата а, 373.03 тони CO₂ -екв за напојување на уличното осветлување.

4.2. Индустриски процеси

Главни гранки на стопанството во Веница се земјоделството и текстилната индустрија. Од индустриските гранки најзастапени се текстилната и мебелната индустрија, а во Веница има и фабрика за производство на земјоделска механизација „Агро Бар“ и фабрика за покривен цреп „Тондах“. Меѓу поголемите претпријатија се „Виничанка“, „Мак-Прогрес“, „Винка“, „Трико“, „Треска“ и „Мебел-Ви“. Од видовите на и индустриски постројки во Веница нема значителни емисии на стакленички гасови кои се врзани со физичко или хемиско менување на суровината. Сите емисии од индустријата се врзани со користењето на ел.енергија или отпадот и се дадени во претходните поглавја.

5. Заклучок

Најголем дел од емисиите на стакленички гасови произлегуваат од секторот енергетика, односно од користењето на електрична енергија и горивото. Остатокот од емисиите се резултат на земјоделските активности и отпадот. Емисиите на стакленички гасови во најголем процент 81.07 % резултираат од секторот енергетика, втор по големина извор на емисии на стакленички гасови е секторот отпад со учество од 10.23 % додека земјоделските практики заземаат 8.69 % во општинските емисии.

Во продолжение е даден табеларен преглед на општиските емисии по сектори во кој се сумирани емисиите на стакленичките гасови на територијата на Општина Веница и изнесуваат 55,637.02 CO₂-екв тони за 2012 година. Просечните емисии по жител на општина Веница се помали од просечните национални емисии, а тоа се должи на фактот дека на територијата на општината нема поголеми индустриски капацитети.

Со овој прв инвентар на стакленички гасови може точно да се локализираат изворите на емисии и да се планираат стратешки мерки за ублажување на емисиите на локално ниво.

Се препорачува општината во иднина да продолжи со собирање на податоци за емисиите на стакленички гасови, со цел континуирано да се прави ваква инвентаризација со која точно е мерлива ефикасноста на активностите за ублажување на емисиите.

Постоењето на континуирани следења, ќе овозможи да се направи тренд на емисиите, кој пак ќе се користи за проектирање на идни сценарија.

Табела 18. Преглед на емисиите на стакленички гасови во Општина Веница

Сектор	Емисии	
	CO ₂ -екв/годишно	%
Енергетика	55,637.02	81.07%
Напојување со ел. енерг. во приватни домувања	28,002.80	40.80%
Напојување со ел. енерг. во јавни објекти	351.57	0.51%
Напојување со ел. енерг. во индустријата и други деловни субјекти	6,469.64	
Напојување со ел. енерг. за улично осветлување	373.03	0.54%
Транспорт	20,439.98	29.78%
Земјоделство	5,966.91	8.69%
Емисии на метан од ентерична ферментација	4,376.82	6.38%
Емисии на метан од управување со ѓубрива	1,302.42	1.90%
Емисии на стакленички гасови од горење на растителни култури	55.62	0.08%
Емисии на метан од одгледување на ориз	232.05	0.34%

Шумарство	-62,538.21	
Отпад	7,023.51	10.23%
Емисии на метан од депонии за цврст отпад	6,192.48	9.02%
Емисии на метан од резиденцијални/комерцијални органски отпадни води и талози	431.13	0.63%
Емисии на азотни оксиди од канализациите	399.90	0.58%
Вкупно (без шумарство)	68,627.44	
Вкупно (вклучувајќи шумарство)	6,089.23	



Слика 3. Процентуална застапеност на емисиите на стакленички гасови во Општина Веница

6. Референци

- [1] *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*
- [2] *Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories*
- [3] *Национален извештај за инвентар на стакленички гасови- Трета национална комуникација кон УНФЦЦЦ*
- [4] *Национални емисиони фактори за CO₂ и не-CO₂ гасови за клучните Сектори на емисии во воздухот согласно IPCC и CORINAIR методологиите, финален извештај*
- [5] *World Energy Outlook 2013, International Energy Agency*
- [6] *IPCC, Second Assessment Report: Climate Change 1995 (SAR)*